



ТТК БАНКА АД Скопје
ул. Народен Фронт 19а
1000 Скопје, Македонија
тел: 02/32 47 000 факс: 02/31 31 347

www.ttk.com.mk
e-mail: ttk@ttk.com.mk
ЕМБС: 6121110 ЕДБ: 4030006597638
тр. с-ка: 290-1000000000-46

ТТК Банка АД Скопје објавува оглас за вработување на работно место:

СОРАБОТНИК ВО ОДДЕЛ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТЕН РИЗИК

(1 извршител, на локација во Централата во Скопје)

Услови што се бараат за вршење на работата:

- Високо стручно образование – Економски факултет;
- Одлично познавање на работа со MS Office пакетот (особено Excel);
- Познавање на банкарската регулатива од областа на кредитен ризик;
- Одлично познавање на англиски јазик;
- Банкарско искуство од најмалку 2 години (предност ќе биде искуство во областа на управување со кредитен ризик).

Потребни способности:

- Организациски способности;
- Способност за анализа и донесување заклучоци;
- Добри комуникациски и интерперсонални способности и вештини;
- Способност за тимска работа;
- Способност за работа во кратки рокови;
- Иницијативност;
- Одговорност и трпеливост.

Краток опис на работно место:

- Изработка на извештаи кои овозможуваат следење на кредитната изложеност и степенот на кредитен ризик за потребите на регулаторни органи и органите на управување на Банката;
- Анализа на кредитното портфолио по структура и квалитет;
- Примена на методологијата за класификација на изложеност на кредитен ризик;
- Континуирано следење на интерните лимити на изложеност воспоставени со Политиката за управување со кредитен ризик;
- Учество при спроведување на стрес-тест анализа за кредитен ризик;
- Учество при подготовка на извештаи за адекватност на капиталот.

Работно време:

40-часовно неделно работно време (од понеделник до петок од 8.00 до 16.00 часот).

Загарантирана почетна нето плата:

Минимална: 26.000 денари

Максимална: ќе биде предмет на договор во зависност од искуството на избраниот кандидат.

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV), мотивациско писмо и доказ за исполнување на предвидените услови (уверение за завршено образование и сл.) најдоцна до **27.12.2017** година, со назнака: „Апликација за Соработник за кредитен ризик“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: kariera@ttk.com.mk.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.